



VirtusPro



КАТАЛОГ

РАБОТНИ ОДЕЛА

ГОТВАЧКИ ОДЕЛА

МЕДИЦИНСКИ ОДЕЛА

ЈАКНИ

РАБОТНИ ЧЕВЛИ

ОСТАНАТО



**РАБОТНИ
ОДЕЛА**

PILOT BASIC

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски комплети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двострано штепована вата 100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2."



PILOT COMBO 1

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски комплети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двострано штепована вата
100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2."

PILOT COMBO 2

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата 100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2."



PILOT COMBO 3

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата 100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2."

PILOT COMBO 4

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата 100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2."



PILOT COMBO 5

Пилот работно одело

Составено од пантолони (на прерамки или со каиш) и јакна.
Изработка по нарачка како летни или зимски компети.
Материјал: 35% памук 65% полиестер, 210-240 гр/м2
Полнило за зимски комплети: двостано штепована вата 100% полиестер, 150гр/м2.

Pilot work set

Containing pants (bib pants or waist trousers) and jacket.
Produced per order as summer or winter sets.
Material: 35% cotton 65% polyester, 210-240 gr/m2
Filing for winter suits: double-side stitched padding 100% polyester, 150g/m2."

ULTRA

Работно палто

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2.
Достапно во комбинација со портокалова и рефлектирачка жолта боја.

Wok coat

Material: 35% cotton, 65% polyester, 245 gr/m2.
Available in combination with orange and reflective yellow color.



РАБОТНИ ОДЕЛА

ULTRA

Пантолани на прерамки

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2.

Со трегери изработени од еластична лента со регулација, прицврстени со пластични токи.

Троен внатрешен и меѓуножен спој.

Достапно во комбинација со портокалова и рефлектирачка жолта боја.

Bib pants

Material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.

Suspenders made of elastic tape with regulation, fastened with detachable plastic buckles.

Triple inner and crotch seam.

Available in combination with orange and reflective yellow color.



ULTRA

Зимски пантолани на прерамки

Основен материјал: 35% памук,
65% полиестер, 245 гр/м2.

Троен внатрешен и меѓуножен спој.
Со ватирана изолација во внатрешноста и трегери
изработени од еластична лента со регулација,
прицврстени со пластични токи.

Winter bib pants

Material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
Triple inner and crotch seam.

With quilted insulation inside and suspenders
made of elastic tape with regulation, fastened with
detachable plastic buckles.



ULTRA

Пантолани на каиш

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2.
Троен внатрешен и меѓуножен спој.
Достапно во комбинација со портокалова и рефлектирачка жолта боја

Waist pants

Material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
Triple inner and crotch seam.
Available in combination with orange and reflective yellow color.

ULTRA

Зимски пантолани на каиш

Основен материјал: 35% памук,
65% полиестер, 245 гр/м2.
Со ватирана изолација во внатрешноста и троен
внатрешен и меѓуножен спој.

Winter waist pants

Material: 35% cotton
65% polyester, 245g/m2.
With quilted insulation inside and Triple inner and
crotch seam





LEON

Работна јакна

Материјал: 55% памук, 45% полиестер, 250 гр/м2.

Work jacket

Material: 55% cotton, 45% polyester, 250gr/m2



LEON

Работни пантолони

Работни пантолони
(на прерамки и на каиш).

Материјал: 55% памук,
45% полиестер, 250 гр/м2.

Троен внатрешен и меѓуножен спој.

Work pants

Work pants (bib and waist).

Material: 55% cotton,
45% polyester, 250gr/m2.
Triple inner and crotch seam





STONE

Работна јакна

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 280 гр/м2.

Work jacket

Material: 35% cotton, 65% polyester, 280gr/m2

STONE

Работни кратки пантолони

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, 280 гр/м2.
Троен внатрешен и меѓуножен спој..

Work short pants

Material: 35% cotton, 65% polyester, 280gr/m2.
Triple inner and crotch seam.



STONE Работни пантолони

Работни пантолони
(на прерамки и на каиш).

Материјал: 35% памук,
65% полиестер, 280 гр/м2.

Троен внатрешен
и меѓуножен спој.

Work pants

Work pants (bib and waist).

Material: 35% cotton,
65% polyester, 280gr/m2.

Triple inner
and crotch seam



URGENT 01

Работна јакна

Материјал: 20% памук, 80% полиестер, 260 гр/м2

Work jacket

Material: 20% cotton, 80% polyester, 260gr/m2.



URGENT 01

Пантолани на прeramки

Материјал: 20% памук, 80% полиестер, 260 гр/м2.

Bib pants

Material: 20% cotton 80% polyester, 260g/m2





CLEAN

Одело за хигиеничарки

Одело за хигиеничарки составено од пантолони и палто.

Материјал: 35% памук, 65% полиестер

или 100% памук, 200-245 гр/м2.

Можност за избор на бои на материјал за изработка..

Hygienist set

Hygienist set consisting of trousers and coat.

Material: 35% cotton, 65% polyester

or 100% cotton, 200-245 g/m2.

Possibility to choose from different material colors.



**ГОТВАЧКИ
ОДЕЛА**



COOK 01

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client's preference available

COOK 02

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.
Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот.

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.
Selection of colors as per client's preference available.



COOK 04

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.

Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот.

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.

Selection of colors as per client's preference available.



COOK 03

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.

Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.

Selection of colors as per client's preference available



ГОТВАЧКИ ОДЕЛА

COOK 06

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.

Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот.

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.

Selection of colors as per client's preference available.



COOK 05

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.

Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.

Selection of colors as per client's preference available

COOK 08

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.

Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот.

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.

Selection of colors as per client's preference available.



COOK 07

Готвачко одело

Материјал: 35% памук, 65% полиестер или 100% памук, тежина од 185г/м2 до 245г/м2.

Можност за избор на бои согласно преференци на клиентот

Chef suit

Material: 35% cotton, 65% polyester or 100% cotton, weight from 185g/m2 to 245g/m2.

Selection of colors as per client's preference available





МЕДИЦИНСКИ ОДЕЛА



LAB 01

Медицински мантил (ж/м)

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од 185 до 245 гр/м2.

Можност за избор на комбинација на бои согласно преференци на клиентот

Lab coat (m/f)

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to 245gr/m2.

Selection of color combinations available according to clients' preferences. Selection of colors as per client's preference available

LAB 02

Медицински мантил (unisex)

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од 185 до 245 гр/м2.

Можност за избор на комбинација на бои согласно преференци на клиентот.

Lab coat (unisex)

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to 245 gr/m2.

Selection of color combinations available according to clients' preferences



MEDI 04

Медицинска униформа

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од 185 до 245 гр/м2.

Можност за избор на комбинација на бои согласно преференци на клиентот

Medical uniform

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to 245gr/m2.

Selection of color combinations available according to clients' preferences.



MEDI 01

Медицинска униформа

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од 185 до 245 гр/м2.

Можност за избор на комбинација на бои согласно преференци на клиентот.

Medical uniform

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to 245 gr/m2.

Selection of color combinations available according to clients' preferences

MEDI TOP 01

Медицинска блуза

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од 185 до 245 гр/м2.

Можност за избор на комбинација на бои согласно преференци на клиентот

Medical scrub-top

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to 245gr/m2.

Selection of color combinations available according to clients' preferences. Selection of colors as per client's preference available



MEDI TOP 02

Медицинска блуза

Материјал: 35% памук, 65% полиестер, тежина на материјал од 185 до 245 гр/м2.

Можност за избор на комбинација на бои согласно преференци на клиентот.

Medical scrub-top

Material: 35% cotton, 65% polyester, material weight from 185 to 245 gr/m2.

Selection of color combinations available according to clients' preferences



BRAND IT.

ЈАКНИ

ULTRA

Зимски работен елек

Основен материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2
Со ватирана изолација во внатрешноста.

Winter work vest

Basic material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2. With quilted insulation inside.



ULTRA

Winter jacket

Основен материјал: 35% памук, 65% полиестер, 245 гр/м2
Со ватирана изолација во внатрешноста.

Winter work vest

Basic material: 35% cotton 65% polyester, 245g/m2.
With quilted insulation inside.



LJUBLJANA

Јакна

Полнета унисекс јакна
Материјал: 100% полиестер,
надворешна страна: 240 g/m²
100% полиестер и водоотпорна
ПВЦ облога, внатрешност: 65 g/
m² 100% полиестер, полнење:
100% полиестер 80 g/m².
Термозапечатени шевови.

Padded unisex jacket

Material: 100% polyester,
exterior: 240 g/m² 100% polyester
and waterproof PVC coating,
interior: 65 g/m² 100% polyester,
filling: 100% polyester 80 g/m².
Thermo-sealed seams





ZAGREB

Softshell машка јакна

Материјал: 96% полиестер
и 4% еластин, 280 g/m².
Достапен и женски крој од
истиот модел.

Softshell men's jacket

Material: 96% polyester
and 4% elastane, 280 g/m².
Womens' cut from the same
model is available.





HUNTER

Ловџиска јакна

Материјал: Водоотпорен 35% памук, 65% полиестер, 260гр/м2.
Внатрешно полнење со двострано штепувана вата 100% полиестер.

Освен маскирна достапни се и црна и тебет боја.

Hunting jacket

Material: Waterproof 35% cotton, 65% polyester, 260gr/m2.
Inside filling with double stitched padding 100% polyester.
Available colors: camouflage, black and dark blue.



**РАБОТНИ
ЧЕВЛИ**

ArtMas 01

S3 висока заштитна чевла

Горен дел: Сплит кожа обложена со PU
Јазик и јака: PU во црна боја
Постава: cambrelle во портокалова боја
Надворешен ѓон: слој PU во црна боја со обликувана дополнителна PU капа на прстите
Челична капа и челична плоча
Антистатички надворешен ѓон.

S3 Mid-cut safety shoe

Upper: PU coated split leather
Tongue & collar: PU in black colour
Lining: cambrelle in orange colour
Outsole: layer PU in black colour with moulded extra PU toe-cap
Steel toe-cap and steel plate
Anti-static outsole



ArtMas 01

S3 ниска заштитна чевла

Горен дел: Сплит кожа обложена со PU
Јазик и јака: PU во црна боја
Постава: cambrelle во портокалова боја
Надворешен ѓон: слој PU во црна боја со обликувана дополнителна PU капа на прстите
Челична капа и челична плоча
Антистатички .

S3 low-cut safety shoe

Upper: PU coated split leather
Tongue & collar: PU in black colour
Lining: cambrelle in orange colour
Outsole: layer PU in black colour with moulded extra PU toe-cap
Steel toe-cap and steel plate
Anti-static.



BENNON S3 low

S3 ниска заштитна чевла

Со композитна капа и кевлар долен дел (без метал).

S3 low-cut safety shoe

Non-metal with composite toe cap and Kevlar midsole.



BENNON S3 Basic

S3 висока заштитна чевла

Со челична капа.

S3 high-cut safety shoe

Metal toe cap and plate.

ADAMANT S3 high

S3 висока заштитна чевла

Со композитна капа и кевлар долен дел (без метал).

S3 high-cut safety shoe

Non-metal with composite toe cap and Kevlar midsole



ADAMANT S1P high

S1P висока заштитна чевла

Со челична капа.

S1P high-cut safety shoe

Non-metal with composite toe cap and Kevlar midsole.
Metal toe cap and plate

BLOCK

WOCK BLOCK

Гумена клопма дизајнирана за долготрајна удобност и лесно одржување. Идеална за активности во кои професионалците поминуваат многу часови стоејќи, а особено погодни за операциони сали, болници, други здравствени институции и фармацевтска индустрија.

Спецификација: Антистатик, Мирис на лимон, унисекс, Апсорпција на шок, Против лизгање, Може да се пере - во машина до 90°C, Дишливост, Заштита од влез на течност од горната страна. Може да се стерилизира - произведени со висококвалитетен полимер кој овозможува стерилизација до 134 °C за 15 минути.

Отстранлив ремен Сертификати: CE, EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC, SATRA TM 158:1992
Перење - 90 °C.

WOCK BLOCK

One-piece clog designed for long lasting comfort and easy maintenance, ideal for activities in which professionals spend many hours standing, especially to be used in: operation room, hospitals and other healthcare Institutions and pharmaceutical industry.

Specifications: Antistatic, Lemon Scent, Unisex, Shock Absorption, Antislip, Washable - machine washed up to 90°C, Breathable, Upper Liquid Protection

Sterilizable - produced in a high-quality polymer which allows sterilization in autoclave up to 134°C for 15 minutes.

Removable Strap Certificates: CE, EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC, SATRA TM 158:1992
Washability - 90 °C.





WAYLITE WOCK WAYLITE

Специјалниот дизајн помага да се намали појавата на микро-лезии кај тетивите, коските и зглобовите и чувството на уморни нозе. Идеални за употреба каде што долго стоење или одење може да предизвика непријатност во стапалото или замор на долниот дел од телото, а посебно погодни за употреба во: болници и други здравствени установи, компании за чистење, старечки домови и физиотерапевти, козметички и салони за убавина

Спецификации: Антистатик, Дишливи, Против лизгање, Заштита од влез на течност од горната страна, Може да се пере - до 50 °C.

Супер лесни - само 130 г по пар во големина 37
Унисекс, Технологија Feelite™ - супер лесна, отпорна на мирис, го инхибира размножувањето на бактерии и не е токсична.

Сертификати: CE Регулатива 2016/425, EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC, SATRA TM 144:2011 Отпорност на лизгање, SATRA TM 158:1992 Перење - 50 °C.

WOCK WAYLITE

The special design helps to reduce the occurrence of micro-lesions in tendons, bones and joints, and the feeling of tired legs. Ideal for uses where prolonged standing or walking may tend to induce foot discomfort or lower body fatigue, especially to be used in: Hospitals and Other healthcare Institutions, Cleaning Companies, Geriatrics and Physiotherapists, Cosmetic and, Beauty Companies
Specifications: Antistatic, Breathable, Antislip, Upper Liquid Protection, Washable - washed up to 50 °C.

Super Light - only 130g per pair in size 37
Unisex, Feelite™ technology - super lightweight, odor resistance, inhibits proliferation of bacteria and is non-toxic.
Certificates: CE Regulation 2016/425, EN ISO 20347:2012 OB+A+E+SRC, SATRA TM 144:2011 Slip resistance, SATRA TM 158:1992 Washability - 50 °C.

GOLDEN FIT 01

Golden Fit

Клопма од природна кожа со заштитен PU слој.

Golden Fit

Clogs made of natural leather with protective PU layer.





OCTAHATO



T-COTTON

Памучна маица

100% памук, 150-160гр/м2.
Достапно во боја по избор.

Cotton t-shirt

100% cotton, 150-160gr/m2.
Available in different colors



L-COTTON

Памучна маица

100% памук, 150-160гр/м2.
Достапно во боја по избор.

Cotton t-shirt

100% cotton, 150-160gr/m2.
Available in different colors



D-COTTON

Дуксер памучен

100% памук, 330гр/м2.
Достапно во боја по избор.

Cotton sweatshirt

100% cotton, 330gr/m2.
Available in different colors.

DONA

Топлинки

Изработени од 100% кожа и 100% природно крзно во внатрешноста.

Winter slippers

Made of 100% leather and 100% natural fur inside.





NITRIL 01

Нитрилни ракавици

Нитрилни ракавици за еднократна употреба, без пудра.
1/100 кутија.

Nitril gloves

Disposable nitril gloves without talk
1/100 box

LAB COAT

Мантили за еднократна употреба

Материјал: Полипропилен.

Disposable lab coats

Material: Polypropylene

